

Хан: Загрижени сме за состојбата во која работат медиумите

ОД: НОВА ТВ 10:42 AM - 19 АПРИЛ 2016



Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан смета дека слободата на медиумите беше и останува едно од врвните приоритети на реформската агенда на Европската комисија во соработката со Македонија во рамките на договорот за стабилизација и асоцијација.

ИЕ НА

FACEBOOK




Novatv Web

41.058 допаѓања

Ми се допаѓа страницата

Биди прв/а од твоите пријатели



Novatv Web сподели

пред 13 минути



Чавков со телеграмите
вработените во М
почитуваат закон

NOVATV.MK

Ова еврокомесарот Хан го истакнува во одговорот на писмото на претседателот на Европската федерација на новинари, Могенс Бјергард, кој кон крајот на февруари на барање на ЗНМ инсистираше од Европската комисија да се ангажира повеќе за медиумски реформи во Македонија, како предуслов за организирање на слободни и кредибилни избори.

Во соопштението од ЗНМ се пренесува дека комесарот Хан вели дека слободата на изразувањето е една од областите опфатени во листата на Ургентните приоритетни реформи изготвен од Европската комисија по објавувањето на скандалот со прислушување.

Комесарот Хан потсетува дека Европската комисија постојано го критикувала немањето на политичка независност и балансирано известување на јавниот радиодифузен сервис, немање на транспарентност за владиното рекламирање и обезбедување непречен пристап на новинарите во информациите од јавен карактер.

Тој вели дека Европската комисија постојано ја следела состојбата со слободата на изразувањето, а во годишниот извештај изразува сериозна загриженост за медиумската култура и политичкото опкружување во Македонија во кое работат медиумите.

– Во сите наши контакти постојано сме подвлекувале дека правото на медиумите да пренесуваат информации и идеи од јавен интерес и правото на јавноста да ги добие нив, не смее да се поткопува преку политичко влијание врз уредувачката политика и врз работата на новинарите, пред, во текот и после изборите, истакнува Хан во писмото.

Според него, за надминување на постојните проблеми во медиумите потребна е политичка волја од државните институции постојното законодавство да го спроведат соодветно.

– Заради тоа ние продолжуваме да ги охрабриме сите политички лидери да придонесат за здраво медиумско опкружување што е неопходен услов за веродостојни избори, смета комесарот Хан.

2

9

Сподел



Novatv Web спод
пред 26 минути




ФОТО: Сите награди
на “Пулицеровит

НОВА

NOVATV.MK



ПОВРЗАНИ ВЕСТИ



МАКЕДОНИЈА

**Демократски
и сојуз:Итна
седница на
Парламентот
за
самоволието
на Иванов**



АКТУЕЛ,
МАКЕДОНИЈА

**Завршување
е на
кризата:
Меѓународната
заедница
да помогне**



МАКЕДОНИЈА

**ЗНМ: Да не
се
попречува
работата на
новинарите**



МАКЕДОНИЈА

**Вељаноски
ги повика
меѓународните
набљудувачи
и да ги
следат
изборите**

ИНФОРМАЦИИ

Адреса:

Илинденска 47-3 Скопје,

Контакт телефон:

+3892 3 100 105,

E-mail:

tnovaweb@gmail.com

Маркетинг

НАЈНОВИ ВЕСТИ

**Демократски сојуз:
Граѓанскиот сектор да
се вклучи во
переговорите**

**Омбудсман:
Промената на датумот
за државна матура е
спротивно на Закон**

КАТЕГОРИИ

Еврозум FAKEBO Колумн
..... ОК а

Uncateg Vox vox Актуел
orised

..... Арт &
Живот

Глобус Граѓани Докуме
..... НТ